

**П РА В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-**  
**ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО**  
**ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД**  
**ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА**

Член 1

Во Правилникот за содржината на барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда („Службен весник на РМ“ бр.6/2007 и бр.147/2010) во член 3 по ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:

„(8) Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.“

Член 2

Во Прилог 1 Образец Б-ЈП, по зборот: „потпис“, како и по зборовите: „потпис и печат“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 3

Во Прилог 2 Образец И-Б-ЈП, по зборот: „потпис“, како и по зборовите: „потпис и печат“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 4

Во Прилог 3 Образец ДП-Б-ЈП, по зборот: „потпис“, како и по зборовите: „потпис и печат“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 5

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за содржината на барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда.

Член 6

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-159/3  
12 мај 2014 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2398.**

Врз основа на член 21 став (6) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13 и 188/13), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 12.5.2014 година, донесе

**П РА В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-**  
**ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА**  
**ЗАПИШУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката на запишување на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.122/2006 и бр.147/2010) во член 5 став (1) зборот „Писмена“ се брише.

Член 2

(1) Во прилогот на Правилникот насловот на Образецот „Писмена изјава за запишување на хартии од вредност“ се менува и гласи: „Изјава за запишување на хартии од вредност (уписница)“.

(2) Во прилогот на Правилникот во Образецот „Писмена изјава за запишување на хартии од вредност“ кој сега гласи: „Изјава за запишување на хартии од вредност (уписница)“ по зборот: „потпис“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 3

Доколку изјавата за запишување на хартии од вредност односно уписницата е во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно да содржи печат на издавачот.

Член 4

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот и постапката на запишување на хартии од вредност.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-161/3  
12 мај 2014 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2399.**

Врз основа на член 15 став (3) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13 и 188/13), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 12.5.2014 година, донесе